

<b>ПРО ЦЕРТ</b> <b>КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА</b> Бр. на док: 3.2.8                      в:02.03.2015	<b>Кратка информација за увоз и трговија</b> Вид на документ: Инфо Изготвил: Љубица Тимова/Проверил/Потврдил: Горан Колев	1/2
---	---	-----

**Кратка информација за увозници според Законот за органско производство на Р.Македонија, и толкување на стандардот од страна на**  
**ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА**

**1. Увозот на органска храна:**

- ❖ Мора да обезбеди следливост и транспарентност
- ❖ Бара добар систем за документација

**2. Кој треба да биде инспектиран и сертифициран како увозник:**

	Побарана сертификација според.... <b>Законот за Органско Земјоделско Производство</b>
Шпедитерите, кои не се сопственици на производот	Не
Посредници или увозници кои го купуваат и продаваат производот, без да го препакуваат или повторно етикетаат	Да
Ракувачи кои го препакуваат или етикетаат производот	Да

**3. Чекори при увоз на органски производи**

- ✓ Прво, мора да се сертифицирате како увозник на органски производи; ве молиме контактирајте овластен сертифициатор во вашата земја
- ✓ Второ, треба да сте сигурни дека вашиот добавувач има валиден сертификат за органски производи според Регулацијата 834/07

За да се издаде сертификат, увозникот треба да достави до ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА копии од следните документи:

- ✓ -Фактури за набавка на односната количина од сертифицираниот добавувач до извозникот
- ✓ товарна листа или CMR за транспортот на односната пратка
- ✓ Валиден сертификат од производителот на производот
- ✓ Скица од единицата, вклучувајќи можни поддоговорени единици
- ✓ Дијаграм на тек ,кој го опишува процесот/те (релевантно само ако производите се складирали, означени, или пакувани)
- ✓ Копии од валидни сертификати за сите органски добавувачи
- ✓ Записи за купување и прием на органски производи
- ✓ Евиденциски книги за складирање (ако е релевантно)
- ✓ Протоколи за пакување (ако е релевантно)
- ✓ Протоколи за контрола на штетници (ако е релевантно)
- ✓ Записи за експедирани органски производи

<b>ПРО ЦЕРТ</b> <b>КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА</b> Бр. на док: 3.2.8 в:02.03.2015	<b>Кратка информација за увоз и трговија</b> Вид на документ: Инфо Изготвил: Љубица Тимова/Проверил/Потврдил: Горан Колев	2/2
---	---	-----

- ✓ Опис на мерките кои спречуваат мешање/замена на органските производи со конвенционални
- ✓ Поглавјата за ракување со органски производи од прирачникот за квалитет (ако постои)
- ✓ Листа од добавувачи на органски производи (ако е релевантно)
- ✓ Листа од клиенти за органски производи (ако е релевантно)

Молиме внимавајте на сите документи да е назначен сертификацискиот статус на производите ( на пр. органско манго) и дека податоците се доследни.